

FOREVER GIN-CHIA

ДОДАТОК ВО ИСХРАНАТА
СО ЖЕН-ШЕН И
ЗЛАТНА ЧИА





Твојата најдобра верзија

Додека Рекс зборувааше за време на средбата на Менаџерите „Орел“, ја посматрав реакцијата на членовите на Глобалниот лидерски тим. Можев да ги видам емоциите и влијанието на видеото со Рекс врз нив. Се разбира дека не можам да читам мисли и не знам што точно мислеа, но ако размислуваа исто како мене, тие тивко ќе се посветат да постигнат повеќе и да бидат подобри. Тие ќе бидат исполнети со гордост што се дел од компанија која е посветена да ги прави работите онака како што е правилно.

Рекс рече: „Научив дека цврстите принципи и основните верувања немаат краен датум на „продажба“. Никогаш не е старомодно да бидеш добар со другите, да ги почитуваш своите обврски и да се однесуваш кон луѓето така како што сакаш да се однесуваат кон тебе“.

Видеото не беше епска холивудска презентација, немаше гласна музика, танчери или пиротехничари. Едноставна снимка од Рекс во неговата канцеларија и споделување на неговите искрени совети на нашите Фореввер Глобални лидери.

Па, како ова едноставно видео може толку да нè инспирира?

Верувам дека одговорот лежи во оваа едноставна реченица; „Бидете најдобрата верзија на себе!“ Овој израз е толку присутен што не сум сигурен за кого е кажан првиот пат, но пораката е јасна.

Рекс секогаш се стреми да биде најдобар што може. Тој не оди по скратени патеки во било кој аспект од неговиот живот и тоа го покажува. Значи исто како Рекс, застанете над другите со гордо исправена глава и раменици и бидете најдобрата верзија на себе.

Како ова функционира? Почесто сме свои најлоши критичари. Знаеме кога не сме го дале својот максимум. Знаеме кога би можеле да направиме уште еден телефонски повик, да останеме уште малку време и да слушаме повнимателно. Нема потреба другите да нè кажуваат, ние инстинктивно знаеме кога одиме по пократки патеки. Брилијантни, инспиративни лидери не одат по скратени патеки. Тие се комплетно внесени, целото време!

Значи, ако судијата во огледалото е задоволен со вашите напори, јас ви ветувам дека кога ќе дојде времето вие да водите и инспирирате, нема да ви бидат потребни танчери или пиротехничари. Ќе ги насолзите моите очи.

Продолжете да се смеете,

Gregg Maughan

Претседател, Фореввер Ливинг

Глобалната социјална мрежа

Денес располагаме со толку многу канали за комуникација и изразување. Не тврдам дека ги знам сите, но имам внуци и имам претстава што се твитови и дека можеш да научиш повеќе за сопствениците на ФорEVER бизнис од десет минути следење на Инстаграм, отколку од десет часовна средба на раководниот тим! И сето тоа, пред воопшто да си влегол на Фејсбук или Снапчат. Ја сакам технологијата и мислам дека за нашата индустрија е многу благодатна. Денес се слуша гласот на милиони, бидејќи паметни мажи и жени од целиот свет имаат смелост да ги создаваат и користат сите овие неверојатни технологии.

Додека го развиваме бизнисот, и во личниот живот, комуницираме и се „соочуваме“ со многу луѓе. Овие интеракции обично се најдоброто од она што ни се случува, и сега имаме шанса да ги споделиме искуствата и согледувањата преку овој огромен број на нови канали за комуникација. Претходно бевме повеќе ограничени. Ако сакавме да раскажеме приказна, требаше да го правиме лично и тоа со слика отпечатена на хартија или во најдобриот случај, со колекција од 35-милиметарски диaposитиви!

Со својата нова глобална публика не треба да забораваме да бидеме внимателни што кажуваме и како го кажуваме. Ве молам како сопственици на ФорEVER бизнис да бидете сигурни дека секоја ваша публикација е во согласност со нашите политики, но уште поважно – да е во согласност со самите вас, со вашата природа. Понекогаш нè молат да се занимаваме со публикација или коментар кои засегнале некого. Во повеќето случаи тоа не е намерно, но причинетата болка е вистинска и трајна.

Не е реално да мислиме дека може да ја доведеме до совршенство вештината да го користиме овој нов глобален мегафон. Но мислам дека е во наша моќ да ги подобруваме своите способности. Од моите опсервации на следните правила, сајбер просторот на ФорEVER до голем степен ќе се претвори во попријатно место. Знам дека ќе ви се сторат малку нетрадиционални, но сигурен сум дека ако се вратите назад на моментот кога сте биле навредени или вие сте навредиле некого, ќе установите дека сте можеле да го избегнете тоа, ако сте се придржувале на овие принципи.

1. Не пишувајте ништо по полноќ.
2. Не пишувајте на социјалните мрежи кога сте лут.
3. Не пишувајте ништо што не би му рекле на човек лице в лице.
4. Не пишувајте работи кои не би ги ставиле во рамка на сидот на вашето дете.

Правилата се строги, но со глобалното распространување доаѓа и глобалната одговорност.

Во ова време на годината во САД упатуваме благодарност и јас сум благодарен за чудото наречено интернет – му благодарам на секој од вас кој одвојува од времето за да напише позитивна критика, да одговори на нечие прашање или да публикува корисно видео. Благодарен сум на вас – сопствениците на

ФорEVER бизнис. Не престанувам да се восхитувам на вашата добрина и посветеност еден кон друг.

Во нашиот свет полн со превирања, вие сте зрак надеж за секоја држава, секој народ и секоја култура. Ви благодарам за непресушната поддршка. Благодарен сум на ФорEVER – нашата исклучителна компанија, која им дозволува на обичните луѓе како мене да доживуваат необични работи.

Пријатно објавување и честит Ден на благодарноста.

Rex Maughan

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan





Forever Gin-Chia

Додаток во исхраната со жен-шен и златна чиа

ОПИС И СВОЈСТВА

Gin-Chia претставува моќна комбинација на жен-шен и златна чиа со цел да се добие уникатен додаток во исхраната, кој ја поврзува мудроста од Исток со енергијата од Запад.

Златната чиа или “Северно-Американскиот мудрец” била употребувана од Југо-западните индијанци во САД кон крајот на XIX век поради нејзините својства кои им помагале во одржувањето на нивниот живот. Златната чиа содржи естрогени материји, кои помагаат за време на менопаузата. Ја подобрува циркулацијата и е силен антиоксидант.

Жен-шен е легендарна билка која се употребува како тоник со векови. Ориенталните корисници уште го нарекуваат „крал на тониците“. Содржи единаесет хормони слични на сапунините, кои му даваат

адаптогено својство (го приспособува неговото влијание кон состојбата на организмот). Жен-шенот е силен антиоксидант и антидепресант (го подобрува расположението).

Состојките се како во каталогот за хранливи материји: витамини А, B1, B2, B12, Ц и Д, калциум, железо, натриум, калај, цинк, бакар, магнезиум и манган. Forever Gin-Chia содржи растителен естроген кој по потреба ги дополнува ниските нивоа на тој хормон во организмот и на тој начин ја подобрува енергијата и издржливоста.

СОСТАВ

Ориентален жен-шен (Panax Ginseng-корен во прав) - 40 мг

Сибирски жен-шен (Eleutherococcus Senticosus - корен во прав) - 20 мг Golden Chia (Salvia Columbariae-корен во прав) - 160 мг сорбитол, мед, калциум трифосфат, аскорбинска

киселина, (витамин Ц), желатин, багремова смола, изолиран соја протеин, микрокристална целулоза, силициум диоксид, стеаринска киселина, лута црвена пиперка, аскорбински палмитат, природна арома на лимон.

ПРЕПОРАКА ЗА ДОЗИРАЊЕ

По една таблета три пати на ден.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Силен антиоксидант.
- Природен антидепресант.
- Дobar извор на протеини.
- Ја зголемува силата и издржливоста.
- Помага кај проблеми во менопаузата, алергиска настинка и афтозен стоматит.

За што си спремен да работиш здраво?



Почитувани сопственици на Фореввер бизнис, драги пријатели,

Сите околу нас имаат желби и соништа кои копнеат да се исполнат. Сигурни сме дека и вие имате. И колку се поголеми соништата, толку понеостварливи им се чинат на повеќето луѓе. Да, за нив тоа се само соништа и кои тешко дека некогаш ќе се остварат. Се согласуваме дека веројатноста е навистина многу мала, ако соништата продолжуваат да бидат разгледувани само како убави желби.

Сепак ние секојдневно сме сведоци и на обратното – како многумина од вас не само што храбро сонуваат, туку и ги претвораат соништата во реалност. И тука се поставува прашањето – зошто на едни им успева, а на други не?

Ќе ви одговориме со друго прашање: **За што си спремен да работиш здраво?** И обрнете внимание на зборовите ШТО и РАБОТИШ ЗДРАВО! Бидејќи според нас, секој сон е остварлив за оној кој е свесен што треба да направи за неговото исполнување и е спремен да го изврши. Тоа е план за работа, а не желба.

Значи рецептот за исполнување на соништата всушност е прилично

едноставен. Има неколку состојки кои секој од вас може да ги набави. Еве кои се тие.

- Започнете со јасно сфаќање дека можете да постигнете сè на овој свет, ако најнапред го **посакате** и цврсто **верувате** дека можете да го постигнете.

- Додадете голема порција **подготвеност** за промена на секојдневните навики и цврстата **одлука** да започнете уште денес.

- Промешајте, осознавајќи го фактот дека не може да постигнете ништо во овој живот ако не сте **спремни да ја платите неговата „цена“**, а таа во повеќето случаи се состои од **дејствија** кои повеќето луѓе не се спремни да ги извршуваат.

- На сето ова додадете **план** за овие **секојдневни дејствија**, потребни за постигнување на вашите цели.

- И на крај гарнирајте со најважната состојка без која успехот во секој потфат е незамислив – **започнете уште денес да правите сè што е потребно за исполнување на вашите соништа, без да се откажувате!**

Сега одвојте повторно неколку минути, за да си поставите прашање што сакате од овој живот, за што сте

спремни здраво да работите, и одговорете си сами дали тоа што го правите во моментот е доволно, за да ги исполните своите соништа.

Можноста која ја имате со Фореввер е достапна за секој и е едноставна за разбирање. Со неа можете во рок од едвај неколку години да ги постигнете нештата кои за другите изгледаат недостижни за цел живот. Но тоа не ја прави лесна и не ја исклучува потребата од здрава работа. Во неколкуте години во кои ќе ѝ се посветите, ќе правите нешта кои другите не ги прават, за да можете до крајот на животот да уживате во стил на живот, за кој другите само ќе продолжат да мечтаат.

И успешните и неуспешните сопственици на Фореввер бизнис прават едни и исти нешта, но успешните ги прават сите, почесто, секој ден и никогаш не се откажуваат.

Ваши се изборот и одлуката какви сакате да бидете вие.

Со љубов и секогаш со Вас,
Стефан и Тања Стаеви

Aloe Vera Gel

Претставете си дека отсекувате лист од алое и го пиете гелот од внатрешноста на листот. Најблиското нешто до тоа е да го пиете нашиот Forever Aloe Vera Gel. Овој производ прв го доби сертификатот од Меѓународниот научен совет за алое. Богатиот коктел од пулпа и течност ви гарантира дека е природен производ кој доаѓа до вас во целосно природна состојба.

Чистота

Гелот од алое вера на Фореве е еден од најчистите кои се достапни на пазарот, произведен без пастеризација, замрзнување-сушење и загревање.

Квалитет

Фореве го одгледува алоето на сопствени плантажи, на кои работат локални фармери.

Од внатрешноста на листот

Користиме само гел од внатрешноста на листот. Внимателно ги отсекуваме листовите и рачно ја отстрануваме кората на алоето.

Прочистување

Со повеќе од 50 милиони алое вера садници, нашите плантажи ја прочистуваат земјата од 2 милиони тони CO₂ секоја година.

Контрола

Кози и овци се користат за природно да го контролираме плевелот, воедно и да не користиме пестициди и хербициди.



Кој гел?

Основна состојка на сите четири различни пијалоци е природниот гел од алое вера. Консумирајте секојдневно еден од четирите видови алое пијалоци, со што ќе го олесните апсорбирањето на храната и нејзините корисни состојки.



Forever Aloe Vera Gel

Чистиот стабилизирани алое вера гел кој е најблизок до свежиот гел од растението, содржи повеќе од 200 различни состојки. Овој богат извор на хранливи материи е одличен додаток на балансираната исхрана. Консумирајте за да ја подобрите општата благосостојба на вашиот организам.



Forever Aloe Berry Nectar

Нектарот од алое и брусници ги содржи сите витамини, минерали, аминокиселини и ензими што ги има и во Aloe Vera Gel, плус корисните својства на брусницата и јабolkото. Аромите од брусница и јаболко се целосно природни и се добиени со комбинација на свеж сок од брусници и слатки, зрели јаболка. Има пријатен вкус и децата го обожаваат.



Forever Freedom

Сите нутриенти од Aloe Vera Gel во комбинација со глюкозамин, хондроитин и MSM. Пијалокот е наменет за да помогне во одржувањето на здрави коски и подвижни зглобови. Содржи витамин Ц кој придонесува за намалување на заморот и е одлична поддршка за активен животен стил.



Forever Aloe Bits N' Peaches

Нектарот од алое и праска ви нуди еден неверојатен вкус! Во овој пијалок ќе откриете и цели парчиња од алое вера натопени со арома на зрели праски, а 91% од содржината е чист алое вера гел. Вкусниот пијалок е идеален за целото семејство.



КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Клуб 4 бода – ниво 1

Нације Абази



Клуб 4 бода – ниво 3

Петровска Македонка



СУПЕРВИЗОР

Манасијевиќ Снежана – Врање



АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОРИ

Алексиќ Гордана – Врање
 Андоновска Александра – Куманово
 Антиќ Сања – Куманово
 Атанасовска Весна – Крива Паланка
 Бурова Благица – Гевгелија
 Дамјановска Елена – Куманово
 Илијевска Маја – Куманово
 Лазарева Стахелин Сузана – Радовиш
 Маџинова Татјана – Струмица
 Манева Тања – Неготино
 Миовски Александар – Пехчево
 Митева Ленче – Штип
 Наумовска Анкица – Скопје
 Садулова Јасмина - Македонска Каменица



ТОП 10

ВКУПЕН ОБЕМ

1. Др.Роза Гелевска
2. Др.Снежана Контра
3. Слафко Михајловски
4. Блага Крстеска
5. Славица Донакова
6. Катерина Трајчевска
7. Вера Златковска
8. Жарко Георгиевски
9. Игор Николиќ
10. Дончо Ѓорѓиев

НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Др.Роза Гелевска
2. Др.Снежана Контра
3. Игор Николиќ
4. Жарко Георгиевски
5. Вера Златковска
6. Дончо Ѓорѓиев
7. Гордана Николиќ
8. Славица Донакова
9. Слафко Михајловски
10. Снежана Манасијевиќ

Претставувања на НЕВЕРОЈАТНАТА БИЗНИС МОЖНОСТ на ФорEVER

Скопје, Хотел Порта,
 10.11.2016, 19 часот
Тетово, Хотел Лирак,
 15.11.2016, 19 часот
Куманово, Ресторан Бела Дона,
 23.11.2016, 19 часот

НАЈНОВИОТ КАТАЛОГ на ФорEVER



ПРОМОЦИЈА

Во текот на ноември - ако сте Новус клиент, Асистент Супервизор, Супервизор и Асистент Менаџер и имате порачки (една или повеќе) во вкупна вредност од најмалку 1 бод и ако сте Менаџер и имате порачки (една или повеќе) во вкупна вредност од најмалку 2 бода го добивате следниот подарок



ФОРEVER ЛИВИНГ ПРОДАКТС ДООЕЛ www.foreverliving.com

бул. Јане Сандански 36, 1000 Скопје, Р. Македонија;
 тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;
 факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА

Како да порачате:

- онлајн преку линкот <http://flp.bg/mac/order/>
- доколку не сте во можност да порачате онлајн, можете телефонски на 02 2465846 секој работен ден од 9 до 19 часот. Порачките кои се примени до 14 часот се испраќаат од канцеларијата на ФорEVER истиот работен ден. Вие ја добивате порачката на домашна адреса во рок од 24 часа и ја плаќате на доставувачот.